

ПОВИК

(за ангажирање на надворешен експерт за подготовка на документ со наоди и препораки за унапредување на системот на заштита и потреба од воспоставување на специјализирани сервиси за жени жртви на семејно насилство во Североисточен плански регион)

08.11.2021

Почитувани,

Здружение Национален ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува **„Повик за за ангажирање на надворешен експерт за подготовка на документ со наоди и препораки за унапредување на системот на заштита и потреба од воспоставување на специјализирани сервиси за жени жртви на семејно насилство во Североисточен плански регион“** повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со следниве содржински спецификации:

1. Општи услови

1.1 Набавувач на услуги: ЗГ „Национален ромски центар“ со седиште во Куманово ул. „Доне Божинов“ 11/5.

1.2 Предмет на барањето: **„Повик за за ангажирање на надворешен експерт за подготовка на документ со наоди и препораки за унапредување на системот на заштита и потреба од воспоставување на специјализирани сервиси за жени жртви на семејно насилство во Североисточен плански регион“**

1.3. „Национален ромски центар“ (НРЦ) го спроведува проектот „Застапување за обезбедување на специјализирани сервиси за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство“ финансиран со поддршка на **Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство**, и заради остварување на планираните проектни активности го објавува овој повик.

Цели на проектот се :

-Унапредување на системот на заштита, пристапот до информации и директна помош и поддршка за жените жртви на родово базирано и семејно насилство и нивните деца;

-Унапреден пристап до релевантни податоци преку анализи за состојбата со насилство врз жените и семејното насилство на локално ниво;

-Унапреден дијалог со локалните релевантни чинители за подобрување на системот на заштита, пристап до информации и директни сервиси за помош и поддршка за жени жртви на насилство и семејно насилство.

Опис на позицијата:

Надворешен експерт за подготовка на документ со наоди и препораки за унапредување на системот на заштита и потреба од воспоставување на специјализирани сервиси за жени жртви на семејно насилство во Североисточен плански регион .

Број на позиции: 1

2. Понуда

2.1 Понудувачот треба да ги исполни следните услови:

- Завршено високо образование,
- Минимум 3 годишно документирано работно искуство за подготовка на документи со наоди и препораки во областа на семејно насилство
- Минимум 5 годишно работно искуство со граѓански организации;
- Работно искуство со граѓански организации кои работат во областа на семејното насилство и /или на прашања поврзани со семејно насилство ќе се смета како предност;
- Познавање на Microsoft Office и обезбеден пристап до интернет.

3. Пријава

3.1. Понудувачот треба да достави:

- Работна биографија;
- Диплома за завршен факултет (копија);
- Писмо за интерес со кратко писмо кој ќе докаже дека поседува соодветно знаење и искуство за спроведување на активностите предмет на повикот со документирано работно искуство;
- Примероци од претходна работа за спроведени минимум 3 слични работни задачи во последните 3 години;
- Изјава за минимум 5 годишно работно искуство во работа со граѓански организации,
- Изјава за искуство во работа со граѓански организации кои работат во областа на семејното насилство и /или на прашања поврзани со семејно насилство
- Тековна состојба во оригинал не постара од 6 месеци доколку е правно лице;
- Предлог методологија за подготовка на документ со наоди и препораки за унапредување на системот на заштита и потреба од воспоставување на специјализирани сервиси за жени жртви на семејно насилство ;

4. Опис на позиција: „Експерт за подготовка на документ со наоди и препораки за унапредување на системот на заштита и потреба од воспоставување на специјализирани сервиси за жени жртви на семејно насилство во Североисточен плански регион“

4.1. Број на позиции:

- (1) позиција ако се пријавуваат физички лица со заедничка понуда
- Едно правно лице (здружение на граѓани или трговско друштво)

Предвиден бруто износ со вклучени патни трошоци за еден експертски ден: 10.000 денари

5. Работни задачи за потребите на проектот „Застапување за обезбедување на специјализирани сервиси за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство“

Селектираниот субјект ќе треба да ги постигне следните резултати, задачи и одговорности:

- Разработка на понудената предлог-методологија за подготовка на документ со наоди и препораки за унапредување на системот на заштита и потреба од воспоставување на специјализирани сервиси за жени жртви на семејно насилство.
- Изработка на документ со наоди и препораки за унапредување на системот на заштита и потреба од воспоставување на специјализирани сервиси за жени жртви на семејно насилство.
- За оваа активност е предвиден ангажман од 6 работни дена.
- Изработка и достава на извештај за спроведени активности и пополнет образец timesheet.
- Прифаќање и почитување на принципите и етичките вредности на организацијата.
- Комуникација и соработка со сите лица вклучени во проектот.
- Одржување на минимум два работни состаноци за консултации со тимот на НРЦ и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство.

Здружение „Национален ромски центар“ со избраниот субјект ќе склучи договор за соработка. Исплатата ќе се изврши на две рати и тоа: прва рата во износ од 30% од вкупниот бруто износ на понудената и прифатена цена по склучување на договорот и втора рата 70% по завршување на ангажманот и одобрување на доставен на извештај и time sheet од страна на проектниот координатор.

6. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Работна биографија - 20 поени

Искуство и квалитет - 40 поени

Предлог методологија - 40 поени



Ул. Коста Кирков бр.5/1-9А
1000 Скопје, Р. Северна Македонија
Тел. 02/609-0066
coordinator@glasprotivnasilstvo.org.mk
glasprotivnasilstvo.org.mk

KVINNA
KVINNA

The Kvinna till Kvinna Foundation



Sweden
Sverige



7. Облик и содржина на понудата

4.1 Понудата се изработува во писмен облик.

4.2 Име, адреса и седиште на понудувачот на услуги, даночен број, број на телефон, е-маил адреси за контакт како и лица за контакт.

4.3 Тековна состојба од набавувачот (доколку се работи за правно лице), не постара од шест месеци.

Ве Молиме вашите понуди да ги испратите по електронска пошта (e-mail) на следната адреса info@nationalromacentrum.org и marinkovska@nationalromacentrum.org најдоцна до (понеделник) 15.11.2021 година до 12 часот.

Куманово 08.11.2021

Координатор на проект

Ивана Маринковска